



## ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Број: 02 - 181/3  
08.03.2013 година  
Скопје

### ЗАПИСНИК од СХХIV -та седница на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија,

Одржана на 03.01.2013 година согласно член 21 на Деловникот за работата на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија без одржување на состанок

Без одржување на состанок, на 03.01.2013 година членовите на Управниот одбор се изјаснија по следните предлози:

1. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
2. Предлог Годишен план за јавни набавки за 2013 година на ФЗОМ.

Сите членови на Управниот одбор гласаа за донесување на предложените одлуки со што согласно член 21 на Деловникот за работата на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, без одржување на состанок беа донесени

#### Одлука

за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

и

#### Годишен план за јавни набавки за 2013 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Составен дел на овој записник се копиите од изјаснувањето на членовите на Управниот одбор:

- Ангел Митевски, претставник од Министерството за здравство - претседател;
- Елена Триковска, претставник од Министерството за финансии - заменик на претседателот;
- Д-р Љубиша Каранфиловски, претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија – член;
- Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката комора на Македонија – член;
- Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска, претставник на Стопанската комора на Македонија – член;

- *Прим. М-р Д-р Илија Глигоров, претставник на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија – член.*

*Записничар,  
Христо Трповски*

*Управен одбор  
Претседател,  
Ангел Митевски*

*Согласен, директор:  
Јован Трповски  
Џемали Мехазли*